


ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРА ОД ОБЛАСТА НА ФИЗИЧКАТА ГЕОГРАФИЈА



ГЕОМОРФОЛОГИЈА

Автор:

Драган Колчаковски

Скопје, 2005

Страни 418

Формат А4

Тираж 500

Прилози:

Фотографии 250

Карти 52

Скици (блок-дијаграми) 203

Табели 12

СОДРЖИНА

Вовед

Предмет на проучување и поделба на геоморфологијата

Геоморфолошки истражувања во Република Македонија

Геоморфолошки научни методи

Морфологија на планетата Земја

СТРУКТУРНА ГЕОМОРФОЛОГИЈА

ГЛАВА I

Градба на Земјата и општи сознанија за минералите и карпите како градители на литосферата

Минерали

Кристали

Карпи

Магматски карпи

Седиментни карпи

Метаморфни карпи

ГЛАВА II

Класификација на тектонските движења и нивно значење за создавање на структурниот релјеф

Епигенетски движења

Орогенетски движења

Секундарни структурни елементи

Влијание на секундарните структури врз еволуцијата на релјефот

Тектоника на плочи

Еволуција и морфологија на континенталните плати

Континентални шитови и платформи (кратони)

Постанок и морфологија на планинските структури

Генетска и еволутивна класификација на планините

Палеозојски планински системи

Постанок и морфологија на мезозојско-кенозојските планински системи

Постанок и морфологија на океанските басени

Постанок и еволуција на океанските басени

Морфоструктурни елементи на океанските басени

Основни морфолошки карактеристики и на океанските басени

ГЛАВА III**Внатрешна динамика на Земјата**

Магматизам

Вулканизам

Примарни структурни елементи

Вулкански релјеф

Елементарни форми на вулканскиот релјеф

Вулкански планини

Вулкански острови

Морфолошко преобликување и уништување на вулканскиот релјеф

Метеоритски кратери**Земјотреси****ГЛАВА IV****Тектонска реонизација и геотектонска еволуција на Република Македонија****Тектонска реонизација**

Структурни карактеристики на Западно-македонската Зона

Структурни карактеристики на Пелагонот

Структурни карактеристики на Вардарската Зона

Структурни карактеристики на Српско-македонскиот Масив

Геотектонска еволуција

Бајкалска орогенеза

Херцинска орогенеза

Алпска орогенеза

Сеизмотектонски карактеристики**Геотектонски основи на релјефот во Република Македонија**

Влијание на поширокиот регион врз создавање на структурниот релјеф

Основни карактеристики на структурниот релјеф

Морфоструктури на издигнување - хорстови

Изразито високи планини (над 2.500 m нв)

Висок и планини (над 2.000 m нв)

Останати значајни планински структури

Грабенски структури - депресији (котлини)

Котлини во западните делови на Република Македонија

Котлини во централните и источните делови на Република Македонија

Палеовулкански релјеф

литераура

ДИНАМИЧКА ГЕОМОРФОЛОГИЈА**ГЛАВА V****Раздробување и распаѓање на карпите (денудационен релјеф)**

Раздробување и распаѓање на карпите

Физичко раздробување

Хемиско распаѓање

Органомено (биогено) раздробување и распаѓање на карпите

Релјефни форми настанати со раздробување и распаѓање на карпите
Ерозија на почвата
Денудационен релјеф во Република Македонија

ГЛАВА VI

Абразивен релјеф

Абразивен процес

Крајбрежен абразивни релјеф

Крајбрежни акумулативни релјефни форми

Полиморфија на формите на абразивниот релјеф

Морфологија и генетска класификација на бреговите

Класификација на островите

Фосилен абразивен релјеф

Абразивен релјеф во Република Македонија

ГЛАВА VII

Флувијален релјеф

Флувијален процес

Флувијални ерозивни форми

Речно корито

Меандри

Водопади и останати форми на речното корито

Речна долина

Речни тераси

Речен слив

Флувијални акумулативни форми

Фосилни флувијални форми

Полиморфија на формите на флувијалниот релјеф

Морфолошка еволуција на флувијалниот релјеф

Флувијален релјеф во Република Македонија

ГЛАВА VIII

Карстен релјеф

Карстен процес (карстификација)

Површински карстни форми

Микрорелјефни карстни форми

Вртачи

Ували

Карстни полиња

Карстни долини

Карстни површи

Карстна хидрографија

Површинска хидрографија

Подземна карстна хидрографија

Подземни карстни форми

Пропасти

Пештер и

Акумулативни подземни карстни форми

Типови карст

Структурно - геолошки типови карст

Хидроморфолошки типови карст според *Цвијих*

Климатски типови карст

Псевдокарст

Фосилен карст

Морфолошка еволуција на карстниот релјеф

Карстен релјеф во Република Македонија

Површински карстни форми

Подземни карстни форми

ГЛАВА IX

Периглацијален релјеф

Периглацијален процес

Мезорелјефни периглацијални форми

Микрорелјефни периглацијални форми

Периглацијален релјеф во Република Македонија

ГЛАВА X

Глацијален релјеф

Снежна граница

Создавање на глечерите и нивна динамика

Морфолошки типови на глечери

Глацијални релјефни форми

Ерозивни глацијални форми

Акумулативни глацијални форми

Морфолошка еволуција на глацијалниот релјеф

Плеистоценска глацијација

Причини за плеистоценската глацијација

Плеистоценска глацијација во Европа и Северна Америка

Глацијален релјеф во Република Македонија

ГЛАВА XI

Еолски релјеф

Еолски процес



Прикажани се околу четиристотини (403) геоморфолошки или блиски на геоморфологијата термини. За секоја појава (форма, процес, ...), според можностите е дадена основната морфологија, морфометријата и главните црти на нејзиниот постанок или еволутивен развик.

Типови пустини и нивна распространетост

Еолски релјефни форми

Ерозивни еолски форми

Акумулативни еолски форми

Морфолошка еволуција на еолскиот релјеф

Литература

Регистер на стручни изрази и поими

Регистер на имиња

ГЕОМОРФОЛОШКА ТЕРМИНОЛОГИЈА

Автор:

Драган Колчакоски

Скопје, 2005

Страни 74

Формат В4

Тираж 500

За 166 појави се дадени 182 фотографии, скици или слични прилози. Од нив, 39 се оригинали на авторот, главно од територијата на Република Македонија. Структурниот релјеф е прикажан со 29 прилози, а 13 се однесуваат за вулканскиот и вулканските појави. На абразивниот релјеф се посветени 14 прилози, денудацијата е прикажана со 12, флувијалните процеси и појави со 25, додека карстот (површински и подземен) и карстната хидрографија се застапени со 47 прилози. На периглацијалниот се посветени 15, на глацијалниот 18 и на еолскиот релјеф 8 прилози.

Намената на *терминологијата* е студентите при изучување на предметот геоморфологијата да имаат појасна претстава за различните појави и

процеси (нивно дефинирање), но и за останати струки (еколози, геолози,...) кои имаат одредени допирни точки со геоморфологијата.

подготвил

Ас.д-р Ивица Милески



СМОЛАРСКИ ВОДОПАД

Автор:

Драган Василески

Скопје, 2003

Страни 50

Формат А4

Тираж 5000

Текст напредно на англиски јазик

Колор фотографии 38

СОДРЖИНА

ПРЕДГОВОР

ВОВЕД

ОСНОВНИ ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКИ ОСОБЕНОСТИ НА СЛИВОТ И ТЕКОТ НА СМОЛАРСКА РЕКА

Геолошка градба на теренот и тектоника

Геоморфолошки особености на сливот на Смоларска Река

Климатски особености

Основни хидрографски карактеристики

Биогеографски особености

СМОЛАРСКИ ВОДОПАД

Имена на водопадот

Географска положба

Настанок на водопадот

Морфометриски и хидрометриски карактеристики на

водопадот

Значење на водопадот

Научно значење

Образовно значење

Туристичко значење

Останати физичко-географски и антропо-

географски специфичности

во Струмичката котлина

ЗАКЛУЧОК

ЛИТЕРАТУРА



БИЛЈАНИН СЛАП

Автор:
Драган Василески
 Скопје, 2004
 Страни 82
 Формат А4
 Тираж 5000

Текст напоредно на англиски јазик
 Колор фотографии 24
 Карти 3

СОДРЖИНА

ПРЕДГОВОР

ВОВЕД

ИМЕ НА СЛАПОТ

ГЕОГРАФСКА ПОЛОЖБА И СООБРАЌАЈНА ПОВРЗАНОСТ НА СЛИВОТ НА ТРЕ СОНЕЧКА РЕКА И БИЛЈАНИНИОТ СЛАП

Географска положба
 Сообраќајна поврзаност

ОПШТИФИЗИЧКО- ГЕОГРАФСКИ ОДЛИКИ НА СЛИВОТ

Геолошки состав и тектонски склоп
 на теренот
 Релјефни одлики
 Климатски одлики
 Хидрографско-хидролошки одлики
 Вегетација

БИЛЈАНИН СЛАП


Анализа на надолжниот речен профил

Настанок на Билјаниниот Слав
 Морфометриски и хидрометриски
 особености на слапот

Прв Водопад
 Втор Водопад
 Трет Водопад
 Четврти Водопад
 Прва Каскада
 Пети Водопад
 Втора Каскада
 Шести Водопад
 Седми Водопад
 Осми Водопад
 Трета Каскада
 Девети Водопад
 Десети Водопад
 Четврта Каскада
 Единаесети Водопад
 Дванаесети Водопад

ЗНАЧЕЊЕ И МОЖНОСТИ ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА БИЛЈАНИНИОТ СЛАП

Научно-образовно значење
 Природна реткост
 Туристичко значење на слапот



ВОДОПАДИТЕ НА РОТУШКА РЕКА И РЕКАТА БИТУШНИЦА

Автор:

Драган Василески

Скопје, 2005

Страни 66

Формат А4

Тираж 500

Текст наредно на англиски јазик

Колор фотографии 34

Карти 3

СОДРЖИНА

ПРЕДГОВОР

ВОВЕД

ДОСЕГАШНИ СОЗНАНИЈА ЗА ВОДОПАДОТ

ГЕОГРАФСКА ПОЛОЖБА И СООБРАЌАЈНА ПОВРЗАНОСТ

Географска положба
Сообраќајна поврзаност

ВОДОПАДИТЕ НА РОТУШКА РЕКА И РЕКАТА БИТУШНИЦА

Анализа на надолжните речни профили

Ростушка Река
Реката Битушница

ЗАКЛУЧОК

ЛИТЕРАТУРА

ВОДОПАДИТЕ НА РОТУШКА РЕКА

Ростушки Водопад I

Име на водопадот
Географска положба
Настанок на водопадот
Морфометриски и хидрометриски карактеристики

Ростушки Водопад II

Име на водопадот
Географска положба
Настанок на водопадот
Морфометриски и хидрометриски карактеристики

Ростушки Водопад III

Име на водопадот
Географска положба
Настанок на водопадот
Морфометриски и хидрометриски карактеристики

Прва каскада

Ростушки Водопад IV

Име на водопадот
Географска положба
Настанок на водопадот
Морфометриски и хидрометриски карактеристики

Ростушки Водопад V

Име на водопадот
 Географска положба
 Настанок на водопадот
 Морфометриски и
 хидрометриски карактеристики

Ростушки Водопад VI

Име на водопадот
 Географска положба
 Настанок на водопадот
 Морфометриски и
 хидрометриски карактеристики

**ВОДОПАДИТЕ ПО ДНОТО ОД
КОРИТОТО НА РЕКАТА
БИТУШНИЦА****Водопадот Евла**

Име на водопадот
 Географска положба
 Настанок на водопадот
 Морфометриски и
 хидрометриски карактеристики

Крчиските Водопади-"Цопузи"

Името на водопадите
 Географска положба
 Настанок на Крчиските
 Водопади (I, II, III)
 Морфометриски карактеристики
 Хидрометриски карактеристики

**ЗНАЧЕЊЕ НА
ВОДОПАДИТЕ**

Научно-образовно значење
 Природна реткост
 Туристичко-рекреативно
 значење

Развојно значење

АНТРОПОГЕНО**ЗАГАДУВАЊЕ НА****ВОДОПАДИТЕ НА****РОСТУШКА РЕКА И****РЕКАТА БИТУШНИЦА**

Сегашно и можно антропогено
 загадување
 Предлог мерки за заштита на
 водопадите

ЗАКЛУЧОК**ЛИТЕРАТУРА**

подготвила

Асс. др Олга Димитровска